

ДО ФАРМАЦЕВТСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА  
КОМИСИЈА ЗА СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ

БАРАЊЕ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ

ПОДАТОЦИ ЗА ОРГАНИЗАТОРОТ:

Име и седиште:

---

---

---

Организаторот е: ( да се заокружи)

1. Наставно - научна установа,
2. стручно здружение,
3. државен орган,
4. здравствена установа или институција,
5. правно лице од областа на производството и/или прометот со лекови/медицински средства.

Лице за контакт:

---

---

(име и презиме, тел.број и е – адреса)

ПОДАТОЦИ ЗА СТРУЧНОТО УСОВРШУВАЊЕ:

Наслов на темата на стручното усвршување:

---

---

---

Предавачи: ( домашни, од странство):

---

---

---

---

---

( да се наведат предавач/ите со име и презиме, стручна / научна подготовка),  
Времетраење: ( во часови, денови, сесии... да се опише)

---

---

---

Целна популација: ( фармацевти, лекари, и сл.)

---

---

---

Начин на одржување на обликот на стручно усвршување:

1. Во електронски облик ( да се опише),
- 
- 
- 

2. Со лично присуство на слушателите ( да се наведе каде и кога),
- 
- 
- 

Прилози кои се доставуваат кон барањето:

3. Програма со содржина на стручното усвршување, апстракт / резиме на стручното усвршување, податоци за користена литература,
4. CV на предавачите,
5. Доказ дека предавачот има најмалку три години работно искуство во областа на својата стручна / научна подготовка,
6. Потпишани изјави од предавачите за примена на медицина базирана на докази,
7. Потпишани изјави од предавачите за надминување на судир на интереси,
8. Испитен формулар за проверка на знаење на слушателите (доколку е предвиден),
9. Изјава за начинот на обезбедување на достапноста на стручното усвршување  
досите фармацевти под еднакви услови.
10. Доказ за јазична лектура

По наоѓање на Комисијата, организаторот е должен да достави и други докази во прилог на барањето.

## ОБВРСКИ НА ОРГАНИЗАТОРОТ И КОМОРАТА

Барањето за оценување на стручно усовршување организаторот го поднесува најмалку 30 дена пред неговото одржување. Комисијата проверува дали барањето за оценување на стручното усовршување е комплетно. Доколку Комисијата утврди дека барањето за оценување на стручното усовршување е некомплетно, ќе побара од барателот да го дополнни барањето во рок од 15 дена. Доколку барателот не го дополнни барањето за оценување на стручното усовршување во рок од 15 дена, Комисијата ќе го отфрли. Отфрленото барање за оценување на стручно усовршување не може повторно да се поднесе пред истекување на 15 дена од денот на отфрањето. При повторно поднесување на отфрлено барање за оценување на стручно усовршување, барателот повторно ги надоместува трошоците на оценувањето. Комисијата ќе го оценува стручното усовршување само ако стручното усовршување е достапно за сите фармацевти без оглед на местото на живеалиште, престојувалиште, вработување и сл. Организаторот кон барањето за оценување на стручното усовршување приложува изјава за начинот на обезбедување на достапноста. По поднесеното барање за оценување на стручното усовршување Комисијата донесува одлука во рок од 30 дена од денот на доставување на комплетното барање.

Освен цената за акредитација, за поставување на сите облици на стручно усовршување во облик на е - едукација ( во аудио, видео или во форма на вебинар) на порталот на Комората и нивна техничка поддршка се наплаќа износ од 100 евра за секој облик на стручно усовршување.

Временскиот период на важност на акредитираните облици е 3 месеци од денот на донесување на одлуката.

Против одлуката на Комисијата може да се изјави приговор до Извршниот одбор на Комората во рок од 8 дена од денот на приемот на одлуката. По поднесениот приговор, Извршниот одбор на Комората одлучува во рок од 30 дена. Организаторот на стручното усовршување и Комората склучуваат договор за меѓусебни права и обврски. Извршниот

одбор на Комората донесува ценовник за висината на надоместокот за оценување на облиците на стручно усовршување. Организаторот на стручното усовршување може на фармацеввтот по завршување на стручното усовршување да му издаде сертификат за учество на негово барање.

Датум:

-----

Организатор:

Печат и потпис на одговорно лице,

## ИЗЈАВА ЗА НАДМИНУВАЊЕ НА СУДИР НА ИНТЕРЕСИ

Со цел да се надмине постоењето на потенцијален конфликт на интереси, секој којшто е ангажиран во оформувањето на содржината, планирањето, а особено во презентацијата на активностите од областа на едуирањето, пред да започне со едукативната активност треба да даде писмена изјава, односно да го пополни овој формулар.

Конфликт на интереси може да се смета дека постои ако авторот и/или предавачот, односно негов близок член на семејството (сопруг/партнер, родител, брат и/или сестра, дете) е вработен, финансиски поврзан и/или има комерцијални интереси (консултант, акционер/собственик, примател на плата, хонорар, гарант и/или др.) со фармацевтска компанија, компанија производител на медицински средства и/или помагала, односно со други компании чии што произведи или услуги се поврзани со содржината на темата којшто се дискутира во текот на едукативната активност.

Целта на оваа изјава не е да го спречи поединецот којшто има потенцијален конфликт на интереси од учеството во активноста, туку да помогне во неговото надминување. Изјавата има за цел да ги информира учесниците на активноста за отсуството или постоењето на потенцијалниот конфликт на интереси, такашто тие ќе можат да донесат сопствени заклучоци дали интересите или поврзаноста на авторите и/или предавачите имаат влијание врз содржината и/или презентацијата на обликот на стручната едукација..

**Наслов на обликот на стручно усвршување:**

**Наслов на презентацијата:**

**Датум на презентацијата:** \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

**Одбележете ја Вашата улога во едукативната активност:**  Предавач  Автор  Модератор

Директор на курс/работилница/симпозиум/школа  Учесник во планирање на континуираната едукација.

**Име на предавачот:** \_\_\_\_\_ **Титула:** \_\_\_\_\_

**Тел:** \_\_\_\_\_ **Е-пошта:** \_\_\_\_\_

Дали Вие (или Вашиот сопруг/партнер, родител, брат и/или сестра, дете) имате лични финансиски врски **во последните 12 месеци** со производителот на продуктите или услугите што ќе бидат дискутирани, односно презентирани на обликот на стручното усвршување?

- Јас, долупотпишаниот, ниту моето семејство, немаме актуелен или потенцијален конфликт на интерес поврзан со оваа активност или презентацијата.
- Јас, долупотпишаниот, непосредно пред презентацијата, јавно ќе го декларирам отсуството на постоење на конфликт на интерес.

**Потпис** \_\_\_\_\_ **Датум** \_\_\_\_\_  
 Јас, долупотпишаниот или член на моето семејство, имаме финансиски, односно комерцијални интереси со една или повеќе организации што може да претставува актуелен или потенцијален конфликт на интерес во контекст на содржината на оваа активност/презентација.

Ако одговорот е ДА, Ве молиме, дополнете ја Вашата изјава:

Вид на финансиска поврзаност	Име на компанијата
Грант/истражувачка поддршка	
Консултант (советник)	
Акционер/сопственик	
Вработен	
Член на борд	
Примател на хонорар	
Други финансиски или материјални надоместоци	

- Јас, долупотпишаниот, се обврзувам да ги почитувам правилата и условите цитирани подолу на овој формулар.

Потпис \_\_\_\_\_

Датум \_\_\_\_\_

**Услови и ѕравила што се однесуваат на автентичните и/или предавачите во однос на конфликтот на интерес и можностите за негово надминување**

1. Ќе се придржувам на академските стандарди со цел да обезбедам научна независност и објективност во сите облици на континуираната едукација.
2. Ќе ја оформам содржината на активноста и/или ќе ја поткрепам мојата презентација со примена на медицина базирана врз докази, а заснована на клиничките препораки издадени од Министерството за здравство на Р.М. и авторизирани од стручните здруженија.
3. Ќе се воздржувам од давање на препораки што се однесуваат на производи и услуги, такашто ќе ја ограничам презентацијата на наоди од истражувањата.
4. Ќе ги информирам слушателите кога дискутирам за недокажана употреба на медикаменти или продукти.
5. На организаторот ќе му препорачам друг предавач за ова предавање.
6. На барање, ќе ја приложам однапред содржината на едукативната активност и/или мојата презентација со цел да биде рецензирана од страна на релевантни професори на Фармацевтскиот факултет во Скопје.
7. Најдобро што можам ќе се заложам предавачите или содржината на предавањата што јас ги изготвуваам/сугерирам да биде ослободена од комерцијално влијание.
8. Ќе се воздржам од планирање на содржина на активноста во којашто имам конфликт на интереси.
9. Јас јавно ќе го декларирам (усмено- непосредно пред презентацијата, прв слайд од презентацијата, внесено во промотивниот материјал) постоењето на потенцијален конфликт на интерес.

**Ве молиме, вратете го овој формулар на програм-организаторот.**

## ИЗЈАВА ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА БАЗИРАНА НА ДОКАЗИ

Во врска со барањето за одобрување и категоризација на облиците на стручно усовршување, организаторот:

---

---

---

на обликот на стручното усовршување под назив:

---

---

---

и предавачите на истиот, изјавуваат дека при одржувањето на обликот на стручно усовршување ќе практикуваат медицина базирана на докази.

Во прилог следат потписите на организаторот и предавачите како поддршка на горенаведениот текст.

Датум,

Организатор:

Предавачи:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

4. \_\_\_\_\_

5. \_\_\_\_\_